

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БРОЈ 04/2019

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН
МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈА

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА
ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА

Скопје, март 2019 година

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

Договорниот орган Џаринска управа на Република Северна Македонија, со адреса на ул., „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Република Северна Македонија; телефон за контакт: ++389 2 3171 779; електронска адреса: info@customs.gov.mk; има потреба од јавна набавка на - **Потрошени материјал за лабораторија**, согласно техничката спецификација во прилог на тендерската документација.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги со отворена постапка, во согласност со член 21 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 27/15, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16, 165/17 и 83/18), за што објави оглас број **04/2019**.

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договор за јавна набавка најдоцна до **25.03.2019** година, во **11:00** часот (по локално време) исклучиво преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), притоа следејќи ги упатствата дадени во “Прирачник за користење на ЕСЈН“ објавен на истата веб адреса во делот “Економски оператори”.

Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, техничка спецификација, модел на договор, задолжителни одредби што ќе ги содржи договорот за јавна набавка, изјава за сериозност на понудата, изјава за независна понуда, образец на листа на доверливи информации и образец на понудата.

Понудата испратена преку ЕСЈН треба да биде електронски потпишана од страна на економскиот оператор со користење на дигитален сертификат¹. Во хартиена форма може да се поднесе исклучиво документација во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

Отворањето на понудите ќе биде јавно, по електронски пат преку ЕСЈН на **25.03.2019** година, во **11:00** часот.

Однапред Ви благодариме на соработката.

Во Скопје,
01.03.2019 година

Џаринска управа на
Република Северна
Македонија

¹ Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.

I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.1 Дефиниции

1.1.1 Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат следново значење:

- „Договор за јавна набавка“ е договор од финансиски интерес склучен во писмена форма меѓу договорниот орган од една страна и носителот на набавката од друга страна, а чиј предмет е изведување на работи, испорака на стоките или обезбедување на услуги кои претставуваат предмет на договорот;
- „Постапка за доделување на договор за јавна набавка“ е постапка што ја спроведува договорниот орган, чија цел или дејство е купување или стекнување на стоки, услуги или работи;
- „Отворена постапка“ е постапка во која секој економски оператор има право да поднесе понуда;
- „Електронска аукција“ е повторлив процес на негативно наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите, во кој понудувачите имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени или да подобрят одредени елементи од понудата, така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства;
- „Тендерска документација“ е збир на документи, информации и услови кои претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на пријавата за учество, односно понудата;
- „Техничка спецификација“ е збир на технички услови, прописи, препораки и стандарди со кои детално се дефинираат минималните барања од технички аспект кои стоките, услугите или рабо-тите предмет на договорот за јавна набавка треба да ги задоволат;
- „Економски оператор“ е секое физичко или правно лице или група на такви лица кои на пазарот нуди стоки, услуги или работи;
- „Поврзан економски оператор“ е економски оператор:
 - врз кој економскиот оператор со кој е поврзан има доминантно влијание,
 - кој има доминантно влијание врз економскиот оператор со кој е поврзан или

- кој заедно со економскиот оператор со кој е поврзан е предмет на доминантно влијание од страна на трет субјект;
- „Доминантно влијание“ е кога:
 - едниот економски оператор директно или индиректно е сопственик на повеќе од половина од капиталот во другиот економски оператор и на тој начин го контролира мнозинството гласови врз основа на акциите или уделите издадени од страна на другиот економски оператор и може да назначи повеќе од половина членови во органите на управување или во надзорниот одбор на другиот економски оператор или
 - постои роднинска поврзаност помеѓу основачите на двата економски оператори до втор степен;
- „Понудувач“ е секој економски оператор кој поднел понуда;
- „Понуда“ е предлог од понудувачот изгoten врз основа на тендерската документација и претставува основа за доделување на договорот за јавна набавка;
- „Техничка понуда“ е дел од понудата со која се докажува исполнувањето на поставените технички барања и услови од тендерската документација;
- „Финансиска понуда“ е дел од понудата во кој се содржани понудените цени согласно со условите од тендерската документација;
- „Алтернативна понуда“ е понуда со која се нудат поинакви карактеристики на предметот на договорот за јавна набавка од оние утврдени во тендерската документација;
- „Носител на набавката“ е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;
- „Евалуација на понуда“ е оцена на поднесена понуда во постапката за доделување на договор за јавна набавка;
- „Прифатлива понуда“ е понуда која е поднесена во утврдениот рок и за која е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од тендерската документација и техничките спецификации и одговара на сите критериуми, условите и евентуалните барања за способноста на понудувачите;
- „Соодветна понуда“ е прифатлива понуда која е во рамки на износот што го утврдил договорниот орган со одлуката за јавна набавка или што може да го дообезбеди согласно со член 28 став (4) од Законот за јавните набавки;

- „Одговорно лице на договорен орган“ е функционер кој раководи со државен орган, градоначалник на единицата на локалната самоуправа или директор на правно лице, односно лице овластено од него;
- „Електронски средства“ е користење на електронска опрема за обработка и чување на податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесени, испорачани и примени преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни средства;
- „Електронски систем за јавни набавки - ЕСЈН“ е единствен компјутеризиран систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност и економичност во областа на јавните набавки;
- „Писмено или во писмена форма“ е секој израз кој се состои од зборови или бројки кои можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации кои се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува;
- „Профил на економски оператор“ е функционалност на Електронскиот систем за јавни набавки со која се олеснува докажувањето на исполнетоста на одредени критериуми за утврдување способност од страна на регистрираните економски оператори.

1.2 Договорен орган

1.2.1 Договорен орган е Царинска управа на Република Северна Македонија, со седиште на адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Република Северна Македонија; телефон: ++389 2 3116 188; факс ++389 2 3237 832; електронска адреса:info@customs.gov.mk; интернет адреса: www.customs.gov.mk.

1.2.2 Лица за контакт кај Договорниот орган се Мирјана Станоева и Дафинка Кијевска, телефон: ++389 2 3171 779, електронска пошта: mirjana.stanojeva@customs.gov.mk и dafinka.kijevska@customs.gov.mk.

1.3 Предмет на договорот за јавна набавка

1.3.1 Предмет на договорот за јавна набавка е набавка на „**Потрошени материјал за лабораторија**“, и тоа:

Дел1 – Потрошени материјал за хроматографски анализи и одредување густина,

Дел 2 – Стакларија и останат лабораториски потрошени материјал,

Дел 3 – Хемикалии,

Дел 4 – Потрошени материјал за машина за миење лабораториска стакларија,

Дел 5 – Сертифицирани референтни материјали,

Дел 6 – Калибрациони стандарди за WDXRF ,

Дел 7 – Боци за гасови и полнење на боци ,

Дел 8 – Амбалажа за земање на мостри , и

Дел 9 – Сигурносни кеси

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација во прилог на оваа тендерската документација и истата е составен дел на тендерската документација.

1.3.2 Предметот на договорот **е делив** на делови како што е дефинирано во техничките спецификации. Понудувачот може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Понудувачот не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>). Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка.

1.4 Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка

1.4.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на отворена постапка, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

1.4.2 Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ECJH).

1.4.3 Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ECJH и да поседувате дигитален сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ECJH со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ECJH², по што ECJH автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ECJH наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ECJH во делот „Економски оператори“.

² Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ECJH

1.4.4 Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН, на лицето кое ќе поднесе понуда за соодветната постапка по електронски пат.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата, интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена.

Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

1.5 Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

1.5.1 Оваа постапка ќе заврши со доделување на договор за јавна набавка, односно нема да се користи посебниот начин за доделување на договорот со рамковна спогодба.

1.5.2 Оваа постапка ќе заврши со спроведување на електронска аукција.

1.6 Примениви прописи

1.6.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки, објавен во Службен весник на Република Македонија број 27/15, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16, 165/17 и 83/18, како и донесените подзаконски акти.

1.6.2 При подготовкa на својата понуда, понудувачот треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, работните односи, работните услови и заштитата при работа и прописите кои ја регулираат материјата која е предмет на набавка. Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните односи, работните услови и заштитата при работа).

1.7 Извор на средства

1.7.1 Средствата за реализација на договорот за јавна набавка кој е предмет на оваа постапка се обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија.

1.8 Право на учество

1.8.1 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

1.8.2 Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

1.8.3 Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

1.8.4 Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка, а кој особено ги содржи следниве податоци:

- членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата,

- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка,
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе ја обезбеди гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција или депонирани средства, доколку е предвидено во тендерската документација,
- членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, и
- краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

1.8.5 Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, најмалку носителот на групата треба да биде регистриран на ЕСЈН.³

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува.

Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

1.8.6 Член во групата економски опеартори не може да се повлече од групата економски оператори до склучување на договорот за јавна набавка доколку:

- е носител на групата економски оператори,
- ја обезбедува гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција или депонирани средства,
- групата на економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за утврдување на способност што се барале во постапката без тој член или
- другите членови од групата солидарно не ги превземаат обврските на членот од групата кој сака да се повлече од групата економски оператори.

³ *Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.*

Повлекувањето на член од групата економски оператори спротивно на наведеното од претходниот став се смета за повлекување на групната понуда .

1.8.7 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

1.8.8 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

1.8.9 Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку економската и финансиската состојба, како и техничката или професионалната способност на понудувачот не е поддржана од други субјекти во вид на подизведувачи, тој нема обврска да доставува документација за утврдување на способност од подизведувачите. Во спротивно, ќе се постапи согласно со членовите 151 и 154 од Законот за јавни набавки, без оглед на тоа дали другите субјекти се јавуваат како подизведувачи или не.

1.8.10 Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

1.8.11 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

1.9 Трошоци за поднесување на понуда

1.9.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за доделување на договор за јавна набавка.

1.10 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка

1.10.1 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Со оглед на тоа дека

конкретнава постапка завршува со спроведување на електронска аукција нема да се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

1.10.2 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ број 41/08).

1.11 Спречување на судир на интереси

1.11.1 За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

1.11.2 Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за јавна набавка, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за доделување на договор за јавна набавка, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот се смета за ништовен.

1.11.3 Во постапката за доделување договор за јавна набавка, претседателот, заменикот на претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка, како и одговорното лице потпишуваат изјава за непостоење судир на интереси која претставува дел од досието од спроведена постапка.

1.11.4 Во случај на судир на интереси кај претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици во комисијата за јавна набавка, истите се повлекуваат од работа на комисијата и се заменуваат со други лица.

1.11.5 Во случај на судир на интереси кај одговорното лице, истото со посебно решение овластува друго лице од редот на функционерите или вработените кај договорниот орган да ги донесе соодветните одлуки и да го потпише договорот.

1.12 Начин на комуникација

1.12.1 Секое барање, информација, известување и други документи во постапката се испраќаат во електронска форма преку ЕСЈН (<https://www.enabavki.gov.mk>). Секој документ се евидентира во моментот на испраќање, односно во моментот на примање.

1.12.2 Понудата и придружната документација се испраќаат во електронска форма преку ЕСЈН, освен во случаите од точка 2.1.2.

1.12.3 Начинот на поднесување на понудата е утврден во точка 4.8 и 4.9 од Инструкциите за понудувачите.

1.13 Информации од доверлив карактер

1.13.1 Договорниот орган ќе ги заштити информациите кои економскиот оператор ги има означене како доверливи, особено кога станува збор за деловна тајна или права од интелектуална сопственост, освен во случаите каде по сила на закон Договорниот орган е должен да ги достави овие информации до надлежните органи (во случај на жалбена постапка, поведување на управен спор и слично).

За таа цел, економскиот оператор треба да направи листа на доверливи информации со користење на Образецот на листа на доверливи информации во прилог на оваа тендерска документација и истата да ја достави заедно со својата понуда.

1.13.2 Доколку економскиот оператор не ја достави листата на доверливи информации заедно со својата понуда, договорниот орган ќе смета дека предметната понуда не содржи информации од доверлив карактер.

1.13.3 Цената на понудата не се смета за доверлива информација во ниту еден случај.

2. СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

2.1 Начин на докажување на способноста

2.1.1 Со понудата економскиот оператор задолжително треба да достави придружна документација со која ќе ги докаже:

- личната состојба,
- способноста за вршење професионална дејност,

2.1.2 Економскиот оператор придружната документација (оригинал или копија заверена од економскиот оператор) ја доставува во скенирана електронска форма.

Економскиот оператор може да го користи профилот на економски оператор на ЕСЈН за докажување на одредени критериуми за утврдување способност што ги овозможува ЕСЈН.

Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

Документација во нестандарден формат и големина, се доставува во хартија во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор, најдоцна до крајниот рок на отварање на понудите. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган;

- содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна набавка и датумот на кој е објавен;
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на понудата.

2.1.3 При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, Комисијата преку ЕСЈН задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од 5 (пет) работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

2.1.4 Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во електронска форма преку ЕСЈН, со прикачување на документот со појаснувањето или дополнувањето во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рокот кој го определил договорниот орган а кој не смее да е покус од (5) пет работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

2.1.5 Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не смеат да се бараат, нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од економскиот оператор.

2.1.6 Секое појаснување или дополнување доставено од страна на економскиот оператор во поглед на неговата понуда што не е дадено како одговор на барање од договорниот орган, нема да се разгледува.

2.1.7 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

2.2 Лична состојба

2.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор:

- на кој во последните 5 години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;
- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- кому му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган.

2.2.2 За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран или доказ за одобрено одложено плаќање на истите.
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

2.2.3 Изјавата од алинеја 1 од потточка **2.2.2** ја изготвува во електронска форма и со електронски потпис ја потпишува самиот економски оператор и истата не треба да биде заверена од надлежен орган.

2.2.4 Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, како и потврдите од регистарот на казни за сторени кривични дела од алинеја 5 и 6 од потточка 2.2.2, ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар на Република Северна Македонија.

2.2.5 Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот

оператор. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.

2.2.6 Потврдата од алинеја 7 од потточка 2.2.2 ја издава надлежниот орган во државата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Северна Македонија.

2.2.7 Документите од потточка 2.2.2 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

2.2.8 Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава документите наведени во потточка 2.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

2.3 Способност за вршење на професионална дејност

2.3.1 За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

3. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1 Појаснување на тендерската документација

3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма преку ЕСЈН со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 6 (шест) дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

3.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

3.2 Измена и дополнување на тендерската документација

3.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 6 (шест) дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската

документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што ја подигнале.

3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 (шест) дена.

3.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

4. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Содржина на понудата

4.1.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната тендерска документација во електронска форма и се состои од следниве елементи:

- пополнет образец на понуда составен од ОПШТ ДЕЛ и ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИСКА ПОНУДА;
- договор за групна понуда (*задолжително се доставува заедно со понудата, само во случај на групна понуда*);
- документи за утврдување на личната состојба наведени во тендерската документација;
- документи за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведени во тендерската документација;
- изјава за сериозност на понудата;
- изјава за независна понуда (*во случај на групна понуда, секој член на групата на понудувачи ја поднесува изјавата за независна понуда за својот субјект/правно лице, односно самостојно*),
- пополнет образец за општи информации (*во случај на групна понуда образецот со општи информации се пополнува за секој член на групата на економски оператори*),
- пополнет образец на листа на доверливи информации (*образецот не мора да се доставува ако нема доверливи информации*),
- Известување за елементите на договорот кои економскиот оператор има намера да го отстапи на подизведувач/и (се доставува само доколку постои каква намера).

4.1.2 Економскиот оператор понудата ја изготвува и доставува врз основа на електронските обрасци на понуда дадени во оваа тендерска документација.

Доколку на дадениот образец на понуда во оваа тендерска документација економскиот оператор не може целосно и сеопфатно да ја изрази својата понуда, може да користи друг образец на која ќе ја достави својата понуда под услов таквиот образец да ги содржи сите елементи од образецот на понуда даден во оваа тендерска документација.

Понудата поднесена на образец на понуда кој не ги содржи сите елементи согласно тендерската документација ќе биде отфрлена како неприфатлива.

4.1.3 Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

4.2 Јазик на понудата

4.2.1 Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата се доставува на македонски јазик.

4.2.2 При изразување на цената со букви, странскиот економски оператор во делот на понудата може да се послужи соанглиски јазик.

4.2.3 Печатената литература може да биде и на друг јазик. Договорниот орган го задржува правото во фазата на евалуација на понудите да побара од понудувачот да изврши превод на печатената литература која е поднесена на друг јазик.

4.3 Цена на понудата

4.3.1 Економскиот оператор во листата на цени ја внесува цената за секој дел поединечно.

4.3.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде исказана без данок на додадена вредност кој се исказува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ.

4.3.3 Економскиот оператор понудената цена задолжително ја внесува и во ЕСЈН преку веб образецот „Поднеси понуда/пријава за учество“, панел „Податоци од понудата“, во полето за внесување на цената.

Цената на понудата се пишува со бројки и букви. (Доколку понудата е поднесена од странски економски оператор, цената на понудата покрај со бројки, се пишува и со букви наанглиски јазик.)

4.3.4 Доколку одделна понуда содржи неовообичаено ниска цена која е значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж дека договорот ќе биде извршен, договорниот орган од понудувачот бара во писмена форма и пред одбивање на понудата, детали околу понудата за кои смета дека се важни и ги проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената на понудата. Ако економскиот оператор не успее да објасни во електронска форма преку ЕСИН преку модулот „Појаснување/дополнување на поднесени документи“, кои се причините за таквата цена во рок од 5 (пет) работни дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

4.4 Валута на понудата

4.4.1 Цената на понудата се изразува во денари.

4.5 Период на важност на понудата

4.5.1 Понудите треба да важат најмалку 365 дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Доколку денот на отворањето на понудата е неработен, периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен ден. Понудите кои содржат покус период на важност од оној утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.5.2 Доколку договорниот орган процени за потребно може да побара од понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.

4.6 Изјава за сериозност на понудата

4.6.1 Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со исклучување од натамошната постапка и издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

4.6.2 За објавувањето на негативната референца договорниот орган ќе одлучи со одлуката за избор или за поништување на постапката, а истата ќе биде објавена во рок од 3 (три) работни дена од денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

4.6.3 Изјавата за сериозност на понудата не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

4.7. Изјава за независна понуда

4.7.1 Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за

независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невистинити.

4.7.2 Изјавата за независна понуда ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

4.7.3 Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.

4.7.4 Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку изјавата за независна понуда е потпишана од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истата задолжително треба да е своерачно потпишана од одговорното лице, скенирана и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

4.8 Форма и потпишување на понудата

4.8.1 Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него.

Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот "Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".

4.8.2 Дополнителни информации за користењето на дигитални сертификати:

Понудата се потпишува електронски со употреба на дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на сертификати во Министерството за финансии на Република Северна Македонија.

Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање.

Странски економски оператор може електронски да ја потпише понудата со употреба на квалификуван дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на сертификати со седиште во Европска унија.

Во случај на употреба на квалификуван сертификат издаден од издавач со седиште во трета земја, сертификатот може да се смета за валиден доколку е исполнет еден од следните 3 условия:

- Издавачот ги исполнува условите за квалификуван сертификат пропишани со Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Македонија“ број 34/01, 06/02 и 98/08) и е доброволно акредитиран во Европската унија или
- Регистриран домашен издавач гарантира за странскиот сертификат како да го издал самиот или
- Така да е договорено со билатерален или мултилатерален меѓународен договор склучен помеѓу Република Северна Македонија и друга земја или меѓународна организација.

Комисијата го задржува правото доколку во текот на евалуацијата се посомнева во валидноста на употребениот сертификат или издавачот на сертификати да побара дополнителни информации или документи со кои ќе се докаже валидноста на сертификатот.

За да се избегнат технички пропусти при утврдување на валидноста на сертификатот, препорачливо е економскиот оператор во понудата да наведе со кој софтверски пакет (Microsoft Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) се потпишани документите,

Носител на дигиталниот сертификат со кој се потпишуваат документите кои се составен дел на понуда (финансиска и техничка понуда, изјави), задолжително треба да биде овластениот потписник на економскиот оператор или лице ополномочтено од овластениот потписник.

Полномошното ќе се смета за валидно доколку е приложено во:

- a) електронска форма потпишано со дигитален сертификат на управителот или
- b) во скенирана форма, со печат и своерачен потпис на управителот.

Понуди потпишани со дигитален сертификат чиј носител е лице кое нема никакво овластување за потпишување на понуда, ќе бидат отфрлени како понуди со формални недостатоци.

4.9 Начин на доставување на понудата и придружната документација

4.9.1 Договорниот орган може да прифати и понуда од економски оператор кој не ја презел тендерската документација преку ЕСЈН, но не е обврзан евентуално направените измени и дополнувања на тендерската документација да ги доставува и до тие економски оператори.

4.9.2 Економскиот оператор придружната документација ја доставува во скенирана електронска форма. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ECJH, а на начин описан во потточка 2.1.2.

4.10 Краен рок и место за поднесување на понудите

4.10.1 Краен рок за доставување на понудите е **25.03.2019** година, до **11:00** часот.

4.10.2 Понудите се поднесуваат преку ECJH достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

4.10.3 Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ECJH, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

4.11 Алтернативни понуди

4.11.1 Во оваа постапка за доделување на договор за јавна набавка не се дозволени алтернативни понуди.

4.12 Измена, замена и повлекување на понудата

4.12.1 Понудувачите можат да ги изменат, заменат или повлечат своите понуди по поднесување на понудата, под услов измените, замените или повлекувањата да се добиени од договорниот орган пред крајниот рок за поднесување на понудите наведен во точка 4.10.

4.12.2 Измените, замените и повлекувањата на понудите се спроведуваат преку ECJH во модулот „Поднеси понуда“, со додавање на нови документи, бришење на веќе поднесени документи или целосно повлекување на понудата.

4.12.3 Понудата не може да биде изменета, заменета или повлечена по крајниот рок за поднесување на понудите предвиден во точка 4.10.

4.12.4 Повлекувањето на понудата во периодот помеѓу крајниот рок за поднесување на понудите и истекувањето на периодот на важност на понудата ќе резултира со издавање на негативна референца согласно точка 4.6.1.

5. ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

5.1 Јавно отворање на понудите

5.1.1 На јавното отворање на понудите може да присуствува секое заинтересирано лице.

5.1.2 Само овластените претставници на понудувачите можат да учествуваат во постапката на јавно отворање на понудите со давање на свои забелешки во Записникот од отворањето на понудите.

5.1.3 Овластените претставници на економските оператори на јавното отворање мораат да носат овластување потпишано од одговорното лице на економскиот оператор. Сите овластени претставници на економските оператори, присутни на јавното отворање, треба да потпишат евидентен лист.

5.1.4 Јавното отворање ќе се одржи на **25.03.2019** година, до **11:00** часот, во Царинска Управа, ул. Лазар Личеноски 13, 1000 Скопје.

5.1.5 Доставените понуди се отвораат согласно Законот за јавните набавки и тоа: една по една, со читање на името на економскиот оператор, при што се констатира дали понудите се доставени според точка 4.8 и точка 4.9 од тендерската документација и дали се електронски потпишани, а потоа се пристапува кон читање на понудите по истиот редослед по кој тие се отворени, освен понудите, кои согласно Законот за јавните набавки, се исклучуваат од натамошната постапка. После тоа се пристапува кон читање на цените на понудата, вклучувајќи какви било попусти и постоењето на гаранција на понудата. Само попустите кои се прочитани на јавното отворање на понудата ќе се разгледуваат при евалуацијата на понудите. Ниту една понуда нема да биде отфрлена на отворањето на понудите.

5.1.6 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон јавно отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.

5.1.7 Во текот на отворањето на понудите се води Записник според Правилникот за постапката на отворањето на понудите и Образецот за водење на Записник за отворањето на понудите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/07).

5.2 Доверливост на процесот на евалуација на понудите

5.2.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата на понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на економските оператори или на кои било други лица што не се службено вклучени во тој процес.

5.3 Исправка на аритметички грешки

5.3.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови,
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

5.3.2 Комисијата за јавни набавки ќе ги корегира грешките во понудата според описаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

5.3.3 Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде издадена негативна референца од страна на договорниот орган заради прекршување на изјавата за сериозност на понудата.

6. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

6.1 Доделување на договорот за јавна набавка

6.1.1 Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во отворената постапка, договорот му го доделува на економскиот оператор кој понудил најниска цена во текот на негативното наддавање.

6.1.2 Доколку во текот на аукцијата нема негативно наддавање, односно намалување на почетната цена, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор кој понудил најниска цена во првичната фаза од постапката.

6.1.3 Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана порано поднесената понуда.

6.1.4 Во случај да е поднесена само една прифатлива понуда во првата фаза од постапката, односно да не се исполнети условите за одржување на електронската аукција, договорниот орган задолжително го поканува единствениот понудувач да поднесе конечна цена во ECJH после што може да му го додели договорот за јавна набавка на единствениот економски оператор кој поднел прифатлива понуда или да ја поништи постапката доколку се поднесени цени понераелни од реалните на пазарот.

6.1.5 Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка, најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го надминува вредносниот prag пропишан за видот на постапката согласно со Законот за јавните набавки.

6.1.6 По завршувањето на електронската аукција/поднесувањето на конечна цена во ECJH и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција/пред поднесувањето на конечна цена во ECJH) и цената на

последната понуда (по завршувањето на аукцијата/по поднесувањето на конечна цена во ЕСЈН).

6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка

6.2.1 По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој поднел најниска цена во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

6.2.2 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 (три) дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од спроведената постапка, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда.

Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

6.3 Правна заштита

6.3.1 Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција во однос на утврдување на способноста на понудувачите и целосната евалуација на првичните понуди се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

6.3.2 Жалбата треба да ги содржи следниве елементи:

- податоци за подносителот на жалбата (име презиме, назив на економскиот оператор, адреса на престојувалиште и седиште),
- податоци за застапникот или полномошникот,
- назив и седиште на договорниот орган,
- број и датум на постапката за доделување на договор за јавна набавка и податоци за огласот за доделување на договор за јавната набавка,

- број и датум на одлуката за избор на најповолна понуда, поништување на постапката или други одлуки на договорниот орган,
- податоци за дејствијата или пропуштањата за преземање на дејствија од страна на договорниот орган,
- опис на фактичката состојба,
- опис на неправилностите и образложение по истите,
- предлог на докази,
- жалбено барање и/или барање за надомест за трошоците на постапката и
- потпис на овластено лице.

6.3.3 Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надомест за водење на постапката.

6.3.4 Подносителот на жалбата кој нема седиште на територијата на Република Северна Македонија е должен да определи полномошник за прием на писмена.

6.3.5 Жалбата се изјавува до Државната комисија. Жалбата се поднесува лично или по препорачана пошта истовремено до Договорниот орган и до Државната комисија. Денот на поднесување на жалбата по препорачана пошта се смета за ден на поднесување. Во случај на лично поднесување на жалбата Договорниот орган е должен да му издаде на подносителот потврда за времето на приемот.

6.3.6 Во постапката пред Државната комисија подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надоместок за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа:

- до 20.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 100 евра во денарска противвредност,
- од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 200 евра во денарска противвредност,
- од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 300 евра во денарска противвредност или
- над 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 400 евра во денарска противвредност.

6.3.7 Во случај на непостоење на понуда, висината на надоместокот за водење на постапката се пресметува врз основа на проценетата вредност на договорот за јавна набавка, при што Државната комисија го известува подносителот на жалбата за висината на надоместокот и рокот во кој треба да достави доказ за негова уплата.

6.4 Склучување на Договорот за јавна набавка

6.4.1 Договорниот орган ќе го достави Договорот за јавна набавка до избраницот најповолен понудувач во 6 (шест) примероци на потпишување.

6.4.2 Избраницот најповолен понудувач има обврска да го потпише Договорот за јавна набавка и истиот да му го врати на Договорниот орган во рок од 5 (пет) работни дена од денот на добивање на Договорот. Договорниот орган презема обврска на избраницот најповолен понудувач да му го испрати потребниот број на примероци од Договорот откако истиот ќе го потпише овластеното лице на Договорниот орган.

6.4.3 Доколку избраницот најповолен понудувач не го потпише Договорот во рокот утврден во точка 6.4.2 од тендерската документација, Договорниот орган го задржува правото да смета дека избраницот најповолен понудувач се откажал од склучување на Договорот и да ја објави негативната референца.

7. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

7.1 Начин на плаќање

7.1.1 Се предвидува следниов начин на плаќање: вирмански во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинската управа на Република Северна Македонија, лоцирана на ул., „Лазар Личеноски“ бр. 13, 1000 Скопје.

Задолжително во прилог се доставува испратница за испорачани стоки, уредно потпишана од страна на овластени лица на двете договорни страни.

7.1.2 Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од овој утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки.

7.2 Начинот, рокот и местото на испорак

7.2.1 Носителот на набавката е должен да ги испорача стоките - предмет на Договорот на начин, во рокови и на локации согласно барањата и условите наведени во техничката спецификација од тендерската документација.

7.2.2 **Начинот, рокот и местото на испорака** се задолжителни. Секоја понуда која содржи рок и место на испорака поинакви од тие утврдени во техничката спецификација ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на Комисијата за јавни набавки

7.3 Разлики во цена (корекција на цени)

7.4.1 Не се предвидува корекција на цените, односно цените исказани во понудата на најповољниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

7.4 Авансно плаќање

7.5.1 За извршување на договорот за јавна набавка не е дозволено авансно плаќање.

7.5 Гаранција за квалитетно извршување на договорот

7.5.1 Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од **5%** од вкупната вредноста на договорот со вклучен ДДВ.

7.5.2 Гаранцијата од точка 7.6.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

7.5.3 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност најмалку 1 (еден) месец по истекот на рокот за целосно реализацирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

7.5.4 Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

7.5.5 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

7.5.6 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 20 (дваесет) дена од добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот.

7.5.7 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта на адреса на Џаринска управа на Република Северна Македонија, ул., „Лазар Личеноски“ број 13, Скопје или лично во Џаринската управа, Одделение за јавни набавки, „Колекторска“ бб, Скопје.

7.5.8. Гаранцијата за квалитетно извршување на Договорот ќе биде наплатена доколку Носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести Носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, Носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

7.5.9 Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализације на обврските по договорот.

7.5.10 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, Договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на Договорниот орган.

8. ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

8.1. Договорниот орган може да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- не е поднесена ниту една соодветна понуда во постапка каде што предметот на договорот е оформлен во еден единствен дел, како и во постапките каде што предметот на договор е оформлен во повеќе делови и каде што може да се утврди соодветноста на понудите,
- се поднесени прифатливи понуди кои не можат да се споредат поради различниот пристап во техничките или финансиските понуди,
- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци, до моментот на отворање на понудите,
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган или
- договорниот орган не може да изврши избор на најповолна понуда поради битни повреди на законот согласно со членот 210 од овој закон или
- избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот.

9. ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

9.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

II.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Царинската управа има потреба од сукцисивна набавка на потрошени материјали за лабораторија, во временски период од 1 година.

Набавката е делива на 9 дела и тоа:

Дел 1 – Потрошени материјали за хроматографски анализи и одредување густина			
Реден број	Опис	Единица мерка	Количина
1	Сертифицирани виали за хроматографија, 2 ml, со навој, темни, со место за пишување, градуирани, 100 парчиња	пакување	4
2	9 mm капаче за виали, со септа PTFE/Silicone	пакување	4
3	Полимерни инсертси од 250 ul со полимерен стабилизатор за стандардна виала од 2 ml	пакување	1
4	Шприц за автосемплер за гасен хроматограф, максимален волумен 1 μ L, за Agilent гасен хроматограф или еквивалент	парче	1
5	Виали за автосемплер на денситометар Anton Paar, 12 ml, од полипропилен, со капачиња	парче	2000

Дел 2 – Стакларија и останат лабораториски потрошен материјал

Реден број	Опис	Единица мерка	Количина
1	Волуметриска колба, 25 ml, класа А, пластичен затворач	парче	20
2	Волуметриска колба, 50 ml, класа А, пластичен затворач	парче	20
3	Волуметриска колба, 100 ml, класа А, пластичен затворач	парче	20
4	Стаклена чаша, 2 L	парче	5
5	Стаклена чаша, 1 L	парче	5
6	Мензура, стаклена, класа А, 1 L	парче	5
7	Мензура, стаклена, класа А, 500 ml	парче	5
8	Стаклени стапчиња	парче	20
9	Трансфер пипети од полиетилен, капацитет минимум 3 ml	парче	2000
10	Ракавици нитрилни, големина М	пакување	4
11	Ракавици нитрилни, големина L	пакување	4
12	Пастерови пипети, стаклени, должина мин. 250 mm	парче	1000
13	Келдал хартија за мерење, без азот, димензии мин. 100x100 mm	парче	500
14	Шприц, полипропилен, двodelен, волумен 50 ml	парче	100
15	Шприц, полипропилен, двodelен, волумен 10 ml	парче	200
16	Шприц, полипропилен, двodelен, волумен 5 ml	парче	100
17	Стаклено шише, темно стакло, тесно грло, 50 ml, со PP капаче, VWR кат. број WITG5.889.100 или еквивалент	парче	100
18	Стаклено шише, темно стакло, тесно грло, 100 ml, со PP капаче, VWR кат. број WITG5.889.050 или еквивалент	парче	100
19	Стаклено шише, темно стакло, тесно грло, 250 ml, со PP капаче VWR кат. број WITG5.889.250 или еквивалент	парче	100
20	Филтер за шприц, мембрана PTFE со димензија на пори 0,45 µm	парче	100
21	Филтер за шприц, мембрана Nylon со димензија на пори 0,45 µm	парче	200
22	Наставци пластични 5 ml, за автоматска пипета	парче	3000
23	Раствор на пуфер за калибрација, 4 pH, во кесички, обележани со боја, VWR кат. број 85041.001 или еквивалент	парче	30
24	Раствор на пуфер за калибрација, 7 pH, во	парче	30

	кесички, обележани со боја, VWR кат. број 85042.001 или еквивалент		
25	Хартија за бришење, должина мин. 400 mm, ширина мин. 300 mm, еднослојни, VWR кат. број 115-0203 или еквивалент	пакување	5
26	Садчиња за WDXRF анализа, компатибилни со инструмент Rigaku Supermini 200, Chempex кат. број 1540 или еквивалент	парче	1000
27	Лажици од нерѓосувачко железо, димензии мин. 20×60 mm	парче	8
28	Стаклени стапчиња	парче	15

Дел 3 - Хемикалии			
Реден број	Опис	Единица мерка	Количина
1	Ammonium sulfate, ≥ 99.5 %, 1kg	пакување	1
2	4'-Ethoxyacetanilide (Phenacetin) ≥97.0%, 100g	пакување	1
3	Хлороводородна киселина 37%, 2,5L	шише	2
4	Сулфурна киселина за келдал анализи, ≥97.5% 2,5L	шише	2
5	Сулфурна киселина 0.05 mol/l (0.1 N) - 1 L	шише	5
6	Mixed indicator 5 for ammonia titrations, 250ml	шише	1
7	Potassium chloride solution, for Ag/AgCl electrodes, ~3 M KCl, 250ml	шише	1
8	pH 7 Buffer, референтен материјал, 500 ml	шише	2
9	pH 4 Buffer, референтен материјал, 500 ml	шише	2
10	Mucasol или еквивалент, 2L	шише	1
11	дихлорметан HPLC grade 1 L	шише	2
12	NaOH раствор за келдал апликација, 32%, 5L	пакување	8
13	Келдал таблети (K_2SO_4 , 5 g; $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, 0,5 g), KJELTABS CX или еквивалент	парче	200
14	Келдал таблети (K_2SO_4 , 5 g; $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, 0,1 g), KJELTABS C или еквивалент	парче	200
15	1-Propanol ≥99.0% GC grade, 2,5L	шише	3
16	Ацетонитрил, HPLC grade	литри	10
17	D-(+)-Glucose, anhydrous, ≥99%, 100 g	пакување	2
18	D-(+)-Fructose ≥99,5%, 100 g	пакување	2
19	D-(+)-Sucrose ≥99,5%, 100 g	пакување	2
20	D-(+)-Maltose monohydrate, ≥99,5%, 100 g	пакување	1
21	Lactose Monohydrate, ≥99,5%, 100 g	пакување	1

22	Carrez I раствор 1L	шише	1
23	Carrez II раствор 1L	шише	1
24	Вода, HPLC grade, 1L	шише	5
25	Етил ацетат, HPLC grade, 1L	шише	2
26	Toluene, HPLC grade, 2,5L	шише	2
27	Sodium sulfate, ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous 500 g	пакување	1
28	Ethylacetate, GC grade, ≥99,8 %, 1L	шише	2
29	Methyl isobutyl ketone ≥99.5%, 1L	шише	1
30	2-Propanol anhidrous ≥99.5% GC grade, 2,5L	шише	1
31	2-butanone (MEK), ≥99.5%, 1L	шише	1
32	Tert-butyl alcohol (TBA), ≥99.5%, 1L	шише	1
33	O-Xylene ≥ 99%	шише	2
34	Solvent Yellow 124 ≥ 98.0%, 50 mg	пакување	1
35	1,4-Dioxane, anhydrous, ≥ 99.8%, 250 ml	шише	1
36	Ethoxy propanol, purity ≥ 99,5 %, 1L	шише	1
37	Methanol for gas chromatography, 2,5 L	шише	2
38	Acetone, ≥ 99,5 %, стаклено шише	литри	8

Дел 4 – Потрошени материјали за машина за миење лабораториска стакларија

Реден број	Опис	Единица мерка	Количина
1	Течен алкален детергент за машина за лабораториски садови, 5L, SMEG DETERLIQUID D2 или еквивалент	шише	3
2	Течен неутрализирачки детергент за машина за лабораториски садови, 5L, SMEG ACIDGLASS P2 или еквивалент	шише	1
3	Сол за машина за садови 2kg	пакување	5

Дел 5 – Сертифицирани референтни материјали

Реден	Опис	Единица мерка	Количина

број			
1	Сертифициран референтен материјал ERM-AC406 - Ethanol/water - 40% Ethanol или еквивалент	пакување	1
2	Сертифициран референтен материјал BCR-645 - Artificial Foodstuff или еквивалент	пакување	1
3	Сертифициран референтен материјал ERM-BD016 Artificial mixture of sugars confectionary или еквивалент	пакување	1
4	Сертифициран референтен материјал ERM-EF318K - Solvent Yellow 124 или еквивалент	пакување	1
5	Сертифициран референтен материјал ERM-BC382 - Wheat flour или еквивалент	пакување	1
6	Сертифициран референтен материјал ERM-BB384 - Lyophilized pork muscle или еквивалент	пакување	1
7	Сертифициран референтен материјал – Сулфур во дизел гориво (содржина на сулфур во горивото од 10 ppm)	Милилитри (ml)	100
8	Сертифициран референтен материјал – Сулфур во дизел гориво (содржина на сулфур во горивото од 50 ppm) VHG-SDSL-50-100 или еквивалент	Милилитри (ml)	100
9	Сертифициран референтен материјал – Сулфур во дизел гориво (содржина на сулфур во горивото од 200 ppm) VHG-SDSL-200-100 или еквивалент	Милилитри (ml)	100
10	Сертифициран референтен материјал – Сулфур во дизел гориво (содржина на сулфур во горивото од 500 ppm) VHG-SDSL-500-100 или еквивалент	Милилитри (ml)	100
11	Сертифициран референтен материјал – Сулфур во тешко масло (содржина на сулфур во масло од 5.000 ppm) VHG-SMIN-5000-100 или еквивалент	Милилитри (ml)	100
12	Сертифициран референтен материјал – Сулфур во тешко масло (содржина на сулфур во масло од 10.000 ppm) VHG-SMIN-1P-100 или еквивалент	Милилитри (ml)	100
13	Сертифициран референтен материјал – Сулфур во тешко масло (содржина на сулфур во масло од 20.000 ppm) VHG-SMIN-2P-100 или еквивалент	Милилитри (ml)	100

Дел 6 – Калибрациони стандарди за WDXRF

Реден број	Опис	Единица мерка	Количина
1	Сет од 13 стандарди за определување на сулфур направени од полисулфидно масло, со концентрации од 0, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750, 1000 μ g/g, VHG-PS13M-SET1-13X50 или еквивалент, мин. 50 ml секоја концентрација	пакување	1
2	Сет од 12 стандарди за определување на сулфур направени од полисулфидно масло, со концентрации од 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2.2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 wt%, VHG-PS13M-SET2-12X50 или еквивалент, мин. 50 ml секоја концентрација	пакување	1

Рокот на испорака на стоките од Дел 1 до Дел 6 е 20 работни дена од известувањето на економскиот оператор (писмено или по email) од страна на одговорното лице за следење на договорот, сукцесивно во текот на 12 (дванаесет) месеци од денот на склучување на договор.

За стоките од Дел 3, Дел 5 и Дел 6 при испораката да се достават сертификати за анализа.

За стоките од Дел 3, Дел 5 и Дел 6 рокот на употреба при испорака да биде најмалку 1 година.

Стоките од Дел 1 до дел 6 да се достават на Институтот за хемија при Природно Математички факултет – Скопје, ул. Архимедова 5 - Скопје.

Дел 7 – Боци за гасови и полнење на боци			
Реден број	Опис	Единица мерка	Количина
1	Полнење со водород 5.0, 40L чистота мин 99,999%, со достава до местото на употреба	парче	4
2	Полнење со азот 5.0, 40L чистота мин 99,999% со достава до местото на употреба	парче	6
3	Полнење со CO ₂ , 10L	парче	1
4	Полнење со хелиум 5.0, 50L, чистота мин 99.999%, со достава до местото на употреба	парче	14
5	Полнење со компримиран воздух, 40L со достава до местото на употреба	парче	5
6	Полнење аргон со 10 % метан, 40L со достава до местото на употреба	парче	2
7	Боца за водород, 40 L, со вентил	парче	1
8	Боца за азот, 40 L, со вентил	парче	1
9	Боца за компримиран воздух, 40 L, со вентил	парче	1
10	Боца за CO ₂ , 10L, со вентил и соодветен	парче	1

	регулатор		
--	-----------	--	--

Рокот на испорака на стоките од Дел 7 е 3 работни дена од известувањето на економскиот оператор (писмено, по email или телефонски) од страна на одговорното лице за следење на договорот, сукцесивно во текот на 12 (дванаесет) месеци од денот на склучување на договор.

За Дел 7, понудувачот треба празната боца да ја замени со полна и истата да ја достави до соодветната просторија на употреба на Институтот за хемија при Природно Математички факултет – Скопје, ул. Архимедова 5 - Скопје.

Дел 8 – Амбалажа за земање на мостри			
Реден број	Опис	Единица мерка	Количина
1	Шишиња, темно стакло, волумен мин. 1200 cm ³ , со грло со дијаметар мин. 50mm и соодветни капачиња изработени од материјал отпорен на органски растворувачи и нафтени деривати	парче	1500
2	Шишиња од HDPE, 250 ml, со дијаметар на навој 32 mm и внатрешен дијаметар на грло 17mm, кат. број 0340-0250 Buerkle или еквивалент	парче	300
3	Пластични кутии од HDPE, волумен 500 ml, широко грло со внатрешен дијаметар од мин. 50mm со навој и соодветни капачиња, кат. број 6282-0500 Buerkle или еквивалент	парче	600
4	Црево од полиетилен, внатрешен дијаметар 6mm, надворешен дијаметар 8mm, должина 100m	парче	1

Дел 9 – Сигурносни кеси			
Реден број	Опис	Единица мерка	Количина
1	Сигурносни кеси со ракки за носење, поединечно сериски нумерирали со минимум 2 букви, отпорни масла, вода, со доказ за злоупотреба (tamper evident), со затворање со самолеплива лента отпорна на висока, ниска температура и на растворувачи, со внатрешен џеб за чување придржни документи, со надворешни димензии: висина минимум 420 mm и ширина минимум 350 mm	парче	10.000

Рокот на испорака на стоките од Дел 8 е 30 работни дена од потпишување на договорот за јавна набавка.

Рокот на испорака на Дел 9 е 90 работни дена од потпишување на договорот за јавна набавка.

Стоките од Дел 8 и Дел 9 да се испорачаат во Централниот магацин на Царинска управа, на ул. Лазар Личеноски бр.13, Скопје.

III. Модел на ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈА за ДЕЛ_____

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Царинска управа на Република Северна Македонија со седиште на ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13, Скопје, ЕМБС 4641655, ЕДБ 4030992228017, застапувано од директорот м-р Ѓоко Танасоски (во понатамошниот текст: **Договорен орган**) од една страна и

2. _____, со седиште на ул._____бр._____, град _____, ЕМБС_____, ЕДБ _____, застапувано од управителот/**директорот** _____ (во понатамошниот текст: **Носител на набавката**) од друга страна.

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни за јавна „**Набавка на потрошени материјали за лабораторија**“, согласно Одлука за јавна набавка бр. _____ од _____.2019 година, по спроведена отворена постапка со објавување на оглас број **04/2019**, со

користење на електронски средства преку ЕСЈН , како и донесената Одлука за избор на најповолна понуда број _____ од _____.2019 година.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е „**Набавка на потрошени материјал за лабораторија**“ - Дел _____, согласно барањата и условите наведени во техничката спецификација од тендерската документација и прифатената понуда на Носителот на набавката поднесена преку ЕСЈН за **Дел _____**, кој се составен дел на овој Договор.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Договорните страни се согласни дека вкупната вредност на Договорот ќе се утврди врз основа на реално испорачани стоки - предмет на овој Договор, но не повеќе од _____ денари без вклучен ДДВ, односно _____ денари со вклучен ДДВ.

Единечните цени на предметот на Договорот, искажани во приложената спецификација на цени, се утврдени согласно поднесената понуда на Носителот на набавка преку ЕСЈН и спроведената електронска аукција/**поднесената конечна цена** како посебна фаза од постапката за јавна набавка.

Единечните цени се цени со вклучени трошоци за испорака, други зависни трошоци и јавни давачки и истите се фиксни и непроменливи за целокупното времетраење на договорот.

Испорачаните стоки над вкупната вредност на Договорот, наведена во овој член, ќе биде на товар на Носителот на набавката.

НАЧИН, РОК И МЕСТО НА ИСПОРАКА

Член 4

Носителот на набавката е обврзан да ги испорачува стоките - предмет на Договорот совесно, навремено и квалитетно, согласно барањата и условите наведени во техничката спецификација од тендерската документација и неговата понуда поднесена преку ЕСЈН, како и законските одредби кои ја регулираат оваа материја.

Носителот на набавката е обврзан за стоките од Дел 3, Дел 5 и Дел 6 при испораката да достави сертификати за анализа.

Носителот на набавката е обврзан при испораката на стоките од Дел 3, Дел 5 и Дел 6 истите да ги испорача со рок на употреба од најмалку 1 година.

Носителот на набавката е должен стоките-предмет на овој Договор да ги испорачува во следните рокови:

- Стоките –предмет на набавка од **Дел 1, Дел 2, Дел 3, Дел 4, Дел 5 и Дел 6** - да ги испорачува сукцесивно во текот на 12 (дванаесет) месеци од денот на склучување на договор/ стапување на сила на договорот, и тоа во рок од 20 (дваесет) работни дена од добиено известување (писмено или по е-майл) од страна на одговорното лице за следење на договорот, а на следната локација: Институтот за хемија при Природно Математички факултет на локација ул. Архимедова 5, Скопје.
- Стоките –предмет на набавка од **Дел 7** - да ги испорачува сукцесивно во текот на 12 (дванаесет) месеци од денот на склучување на договор, и тоа во рок од 3 (три) работни дена од добиено известувањето (писмено или по по е-майл) од страна на одговорното лице за следење на договорот, при што Носителот на набавката треба празната боца да ја замени со полна и истата да ја достави до соодветната просторија на употреба на Институтот за хемија при Природно Математички факултет на локација ул.Архимедова 5, Скопје.
- Стоките –предмет на набавка од **Дел 8** - да ги испорача во рок од 30 (триесет) работни дена од потпишување на договорот за јавна набавка, а на следната локација: Централниот магацин на Џаринска управа, на ул. Лазар Личеноски бр.13, Скопје.
- Стоките –предмет на набавка од **Дел 9** - да ги испорача во рок од 90 (деведесет) работни дена од потпишување на договорот за јавна набавка, а на следната локација: Централниот магацин на Џаринска управа, на ул. Лазар Личеноски бр.13, Скопје.

КВАНТИТАТИВЕН И КВАЛИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 5

Квалитативен и квантитативен прием на стоките врши Договорниот орган со документ–испратница, потпишана од овластени лица на двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува следното:

- 1) Дали стоката е испорачана во рокот кој е договорен;
- 2) Дали квантитетот и квалитетот на испорачаната стока/и одговара на договорниот квантитет и квалитет.
- 3) Дали се испорачани сертификати за анализа за стоките од Дел 3, Дел 5 и Дел 6, согласно наведеното во член 4 од овој Договор.

Во случај кога при прием ќе се утврдат недостатоци, истите ги евидентира назначеното лице на Договорниот орган, а Носителот на набавка се обврзува во дополнителен рок од 10 дена да ги замени неквалитетните стоки со нови квалитетни стоки кои се во согласност со карактеристиките наведени во техничката спецификација и доставената понуда

Испораката се смета за извршена по потпишувањето на испратницата од страна на овластени лица од двете договорни страни.

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Договорните страни се согласни дека доколку Носителот на набавката не ги исполнi обврските по овој Договор во рокот утврден во член 4 на овој Договор, Договорниот орган има право да бара од Носителот на набавката да му исплати договорна казна во висина од 1% на вкупната вредност на Договорот, за секој нареден ден задоцнување од денот кога Носителот на набавката треба да ги испорача стоките, но не повеќе од 3 (три) дена од утврдениот рок за испорака.

Утврдениот износ на договорна казна поради задоцнување, Договорниот орган ќе го засмета и одбие при исплатата на износот од фактурата на Носителот на набавката доставена за исплата.

Исто така, договорните страни се согласни дека доколку Носителот на набавката не ги испорчува стоките во рок и на начин утврден со овој Договор, покрај правото на договорна казна од став 1 на овој Член, Договорниот орган има право да го раскине Договорот со проста изјава за раскинување на Договорот.

Во овој случај Договорниот орган го задржува правото да склучи Договор со второрангираниот понудувач, а разликата меѓу цената на услугите утврдена со овој Договор и цената на второрангираниот понудувач, паѓа на товар на Носителот на набавката.

НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ, КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Носителот на набавката се обврзува во рок од 3 (три) дена од склучување на Договорот до Договорниот орган да достави известување за овластено лице за потпишување на фактури и при секоја промена на овластеното лице веднаш да го извести Договорниот орган.

Член 8

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го изврши вирмански во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинска управа на Република Северна Македонија, ул., „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје.

Задолжително во прилог се доставува испратница за испорачани стоки, уредно потпишана од страна на овластени лица на двете договорни страни.

Доколку Договорниот орган не ја плати паричната обврска по фактурата во рокот од став 1 на овој член, Носителот на набавката има право на пресметка и наплата на казнена камата за задоцнето плаќање, како и право на надоместок за доцнење, согласно позитивните законски прописи.

За извршување на овој Договор не е дозволено авансно плаќање.

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Квалитетното, односно целосно, совесно и навремено извршување на обврските по овој Договор, Носителот на набавката го гарантира со доставена безусловна банкарска гаранција за квалитетно извршување на Договорот во висина од **5%** од вкупната вредност на овој договор.

Договорниот орган има право да ја активира и наплати банкарската гаранција од став 1 на овој член и да отпочне со постапка за раскинување на овој договор при појавување на доцнење и/или недостатоци (грешки) за кои Носителот на набавката е директно одговорен и тоа:

- Кога Носителот на набавката не ги испорачува стоките по овој Договор навремено и кога доцнењето е подолго од 3 (три) дена од крајниот рок на испорака предвиден со член 4 од овој Договор,
- Во случај кога Носителот на набавката сноси одговорност за неквалитетно извршени обврски по овој Договор кои не се во согласност со барањата наведени во техничката спецификација од тендерската документација и неговата понуда, а замената на неквалитетните стоки со нови квалитетни стоки не ја изврши во дополнително дадениот рок во член 5 од овој Договор.
- Договорот е раскинат и престанал да важи по вина на Носителот на набавката .

Доколку Договорот се спроведе навреме и квалитетно во согласност со одредбите на овој Договор, гаранцијата за квалитетно извршување на Договорот му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на Договорот.

ВИША СИЛА

Член 10

Ниту една од договорните страни не одговара и нема да биде одговорна за неисполнување на обврските по овој Договор до кое би дошло поради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена поради Виша сила, должна

е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 11

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, ќе се применуваат важечките прописи на Република Северна Македонија.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 12

Сите спорови кои ќе произлезат од овој договор или во врска со него, ќе се решаваат пред надлежниот суд.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 13

Кога една од договорните страни нема да ја исполнит својата обврска, другата договорна страна има право да го раскине овој Договор со доставување на писмено известување во рок од 7 (седум) дена пред раскинувањето на договорот.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 14

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 15

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е македонскиот јазик.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 16

Договорот се склучува за временски период до реализација на обврските по истиот, но не подолго од **12 (дванаесет) месеци** од денот на стапување на сила на договорот.

ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 17

Договорот стапува на сила на _____ година.

Член 18

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој Договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој Договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 19

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 20

Овој договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) примероци за Договорниот орган и 2 (два) примероци за Носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН
Царинска управа на РМ

Директор
м-р Ѓоко Танасоски

НОСИТЕЛ НА НАБАВКА

Управител/**Директор**

Составни делови на овој Договор се:

- а) Спецификација на цени,
- б) Техничка спецификација од тендерска документација,
- в) Понудата на Носителот на набавка за ДЕЛ _____.

[меморандум на понудувачот] – *опционално*

Врз основа на огласот број **04/2019** објавен од страна на Царинска управа на Република Северна Македонија, за доделување на договор за јавна **“Набавка на потрошени материјал за лабораторија”**, со спроведување на отворена постапка со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), и на тендерската документација која ја презедовме преку ECJH (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

IV.1. ОПШТ ДЕЛ

IV.1.1. Име на понудувачот: _____

IV.1.2. Контакт информации:

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____

- Лице за контакт: _____

IV.1.3. Одговорно лице: _____

IV.1.4. Лице овластено од одговорното лице: _____

_____ (*се пополнува само доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, со приложено овластување*)

IV.1.5. Даночен број: _____

IV.1.6. Матичен број: _____

IV.1.7. Нашата понудата е составена од следниве делови:

- Пополнет образец на Понуда составена од ОПШТ ДЕЛ и ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИСКА ПОНУДА
- Договор за групна понуда (*само во случај на групна понуда се доставува заедно со понудата*),
- Документи за утврдување на личната состојба наведени во тендерската документација;
- Документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во тендерската документација;
- Изјава за сериозност на понудата;
- Изјава за независна понуда понуда (*во случај на групна понуда, секој член на групата на понудувачи ја поднесува изјавата за независна понуда за својот субјект/правно лице, односно самостојно*);
- Пополнет образец за општи информации (во случај на групна понуда образецот со општи информации се пополнува за секој член на групата на економски оператори);
- Пополнет образец на листа на доверливи информации (*ако нема доверливи информации, образецот не мора да се доставува*),
- Известување за елементите на договорот кои економскиот оператор има намера да го отстапи на подизведувач/и (*се доставува само доколку постои каква намера*).

IV.2. ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИСКА ПОНУДА

IV.2.1. Согласни сме да ги понудиме услугите-предмет на договорот за јавна набавка со цените дефинирани во следниве Листи:

Листа за Дел 1 - Потрошени материјал за хроматографски анализи и одредување густина

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Назив	Опис – карактеристики, производител и каталогски број на понуден потрошени материјал	Единица мерка	Количина	Едineчна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4x5)	ДДВ
Сертифицирани виали за хроматографија, 2 ml, со навој, темни, со место за пишување, градуирани, 100 парчиња		пакување	4			
9 mm капаче за виали, со септа PTFE/Silicone		пакување	4			
Полимерни инсерти од 250 ul со полимерен стабилизатор за стандардна виала од 2 ml		пакување	1			
Шприц за автосемплер за гасен хроматограф, максимален волумен 1 μ L, за Agilent гасен хроматограф или еквивалент		парче	1			
Виали за автосемплер на денситометар Anton Paar, 12 ml, од полипропилен, со капачиња		парче	2000			

Листа за Дел 2 – Стакларија и останат лабораториски потрошени материјал

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Назив	Опис – карактеристики, производител и каталошки број на понуден потрошени материјал	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4x5)	ДДВ
Волуметриска колба, 25 ml, класа А, пластичен затворач		парче	20			
Волуметриска колба, 50 ml, класа А, пластичен затворач		парче	20			
Волуметриска колба, 100 ml, класа А, пластичен затворач		парче	20			
Стаклена чаша, 2 L		парче	5			
Стаклена чаша, 1 L		парче	5			
Мензура, стаклена, класа А, 1 L		парче	5			
Мензура, стаклена, класа А, 500 ml		парче	5			
Стаклени стапчиња		парче	20			
Трансфер пипети од полиетилен, капацитет минимум 3 ml		парче	2000			

Ракавици нитрилни, големина M		4			
Ракавици нитрилни, големина L		4			
Пастерови пипети, стаклени, дължина мин. 250 mm		1000			
Келдал хартия за мерене, без азот, димензии мин. 100x100 mm		500			
Шприц, полипропилен, дводелен, волумен 50 ml		100			
Шприц, полипропилен, дводелен, волумен 10 ml		200			
Шприц, полипропилен, дводелен, волумен 5 ml		100			
Стаклено шише, темно стъкло, тесно грло, 50 ml, со PP капаче, VWR кат. број WITG5.889.100 или еквивалент		100			
Стаклено шише, темно стъкло, тесно грло, 100 ml, со PP капаче, VWR кат. број WITG5.889.050 или еквивалент		100			
Стаклено шише, темно стъкло, тесно грло, 250 ml, со PP капаче VWR кат. број WITG5.889.250 или еквивалент		100			

Филтер за шприц, мембрана PTFE со димензија на пори 0,45 µm		парче	100			
Филтер за шприц, мембрана Nylon со димензија на пори 0,45 µm		парче	200			
Наставци пластични 5 ml, за автоматска пипета		парче	3000			
Раствор на пуфер за калибрација, 4 pH, во кесички, обележани со боја, VWR кат. број 85041.001 или еквивалент		парче	30			
Раствор на пуфер за калибрација, 7 pH, во кесички, обележани со боја, VWR кат. број 85042.001 или еквивалент		парче	30			
Хартија за бришење, должина мин. 400 mm, ширина мин. 300 mm, еднослојни, VWR кат. број 115-0203 или еквивалент		пакување	5			
Садчиња за WDXRF анализа, компатибилни со инструмент Rigaku Supermini 200, Chemplex кат. број 1540 или еквивалент		парче	1000			
Лажици од нерѓосувачко железо, димензии мин. 20×60 mm		парче	8			
Стаклени стапчиња		парче	15			

Листа на цени за Дел 3 – Хемикалии

1	2	3	4	5	6	7
Назив	Опис – карактеристики, производител и каталогски број на понуден потрошени материјал	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4x5)	ДДВ
Ammonium sulfate, ≥ 99.5 %, 1kg		пакување	1			
4'-Ethoxyacetanilide (Phenacetin) ≥97.0%, 100g		пакување	1			
Хлороводородна киселина 37%, 2,5L		шише	2			
Сулфурна киселина за келдал анализи, ≥97.5% 2,5L		шише	2			
Сулфурна киселина 0.05 mol/l (0.1 N) - 1 L		шише	5			
Mixed indicator 5 for ammonia titrations, 250ml		шише	1			
Potassium chloride solution, for Ag/AgCl electrodes, ~3 M KCl, 250ml		шише	1			
pH 7 Buffer, референтен материјал, 500 ml		шише	2			

pH 4 Buffer, референтен материјал, 500 ml		шише	2			
Mucasol или еквивалент, 2L		шише	1			
дихлорметан HPLC grade 1 L		шише	2			
NaOH раствор за келдал апликација, 32%, 5L		пакување	8			
Келдал таблети (K ₂ SO ₄ , 5 g; CuSO ₄ · 5H ₂ O, 0,5 g), KJELTABS CX или еквивалент		парче	200			
Келдал таблети (K ₂ SO ₄ , 5 g; CuSO ₄ · 5H ₂ O, 0,1 g), KJELTABS C или еквивалент		парче	200			
1-Propanol ≥99.0% GC grade, 2,5L		шише	3			
Ацетонитрил, HPLC grade		литри	10			
D-(+)-Glucose, anhydrous, ≥99%, 100 g		пакување	2			
D-(-)-Fructose ≥99,5%, 100 g		пакување	2			

D-(+)-Sucrose ≥99,5%, 100 g			2			
D-(+)-Maltose monohydrate, ≥99,5%, 100 g		пакување	1			
Lactose Monohydrate, ≥99,5%, 100 g		пакување	1			
Carrez I раствор 1L		шише	1			
Carrez II раствор 1L		шише	1			
Вода, HPLC grade, 1L		шише	5			
Етил ацетат, HPLC grade, 1L		шише	2			
Toluene, HPLC grade, 2,5L		шише	2			
Sodium sulfate, ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous 500 g		пакување	1			
Ethylacetate, GC grade, ≥99,8 %, 1L		шише	2			

Methyl isobutyl ketone ≥99.5%, 1L		шише	1			
2-Propanol anhidrous ≥99.5% GC grade, 2,5L		шише	1			
2-butanone (MEK), ≥99.5%, 1L		шише	1			
Tert-butyl alcohol (TBA), ≥99.5%, 1L		шише	1			
O-Xylene ≥ 99%		шише	2			
Solvent Yellow 124 ≥ 98.0%, 50 mg		пакување	1			
1,4-Dioxane, anhydrous, ≥ 99.8%, 250 ml		шише	1			
Ethoxy propanol, purity ≥ 99,5 %, 1L		шише	1			
Methanol for gas chromatography, 2,5 L		шише	2			
Acetone, ≥ 99,5 %, стаклено шише		литри	8			

Листа на цени за Дел 4 – Потрошени материјал за машина за миење лабораториска стакларија

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Назив	Опис – карактеристики, производител и каталошки број на понуден потрошени материјал	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4x5)	ДДВ
Течен алкален детергент за машина за лабораториски садови, 5L, SMEG DETERLIQUID D2 или еквивалент		шише	3			
Течен неутрализирачки детергент за машина за лабораториски садови, 5L, SMEG ACIDGLASS P2 или еквивалент		шише	1			
Сол за машина за садови 2kg		пакување	5			

Листа на цени за Дел 5 – Сертифицирани референтни материјали

1	2	3	4	5	6	7
Назив	Опис – карактеристики, производител и каталошки број на понуден потрошени материјал	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4x5)	ДДВ
Сертифициран референтен материјал ERM AC406 - Ethanol/water - 40% Ethanol или еквивалент		пакување	1			
Сертифициран референтен материјал BCR-645 - Artificial Foodstuff или еквивалент		пакување	1			

Сертифициран референтен материјал ERM-BD016 Artificial mixture of sugars confectionary или еквивалент		пакување	1			
Сертифициран референтен материјал ERM-EF318K - Solvent Yellow 124 или еквивалент		пакување	1			
Сертифициран референтен материјал ERM-BC382 - Wheat flour или еквивалент		пакување	1			
Сертифициран референтен материјал ERM-BB384 - Lyophilized pork muscle или еквивалент		пакување	1			
Сертифициран референтен материјал – Сулфур во дизел гориво (содржина на сулфур во горивото од 10 ppm)		Милилитри (ml)	100			
Сертифициран референтен материјал – Сулфур во дизел гориво (содржина на сулфур во горивото од 50 ppm) VHG-SDSL-50-100 или еквивалент		Милилитри (ml)	100			

Сертифициран референтен материјал – Сулфур во дизел гориво (содржина на сулфур во горивото од 200 ppm) VHG-SDSL-200-100 или еквивалент		Милилитри (ml)	100			
Сертифициран референтен материјал – Сулфур во дизел гориво (содржина на сулфур во горивото од 500 ppm) VHG-SDSL-500-100 или еквивалент		Милилитри (ml)	100			
Сертифициран референтен материјал – Сулфур во тешко масло (содржина на сулфур во масло од 5.000 ppm) VHG-SMIN-5000-100 или еквивалент		Милилитри (ml)	100			
Сертифициран референтен материјал – Сулфур во тешко масло (содржина на сулфур во масло од 10.000 ppm) VHG-SMIN-1P-100 или еквивалент		Милилитри (ml)	100			
Сертифициран референтен материјал – Сулфур во тешко масло (содржина на сулфур во масло од 20.000 ppm) VHG-SMIN-2P-100 или еквивалент		Милилитри (ml)	100			

Листа на цени за Дел 6 – Калибрациони стандарди за WDXRF

1	2	3	4	5	6	7
Назив	Опис – карактеристики, производител и каталошки број на понуден потрошени материјал	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4x5)	ДДВ
Сет од 13 стандарди за определување на сулфур направени од полисулфидно масло, со концентрации од 0, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750, 1000 μ g/g, VHG-PS13M-SET1-13X50 или еквивалент, мин. 50 ml секоја концентрација		пакување	1			
Сет од 12 стандарди за определување на сулфур направени од полисулфидно масло, со концентрации од 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2.25, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 wt%, VHG-PS13M-SET2-12X50 или еквивалент, мин. 50 ml секоја концентрација		пакување	1			

Листа на цени за Дел 7 – Боци за гасови и полнење на боци

1	2	3	4	5	6
Назив	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (3x4)	ДДВ
Полнење со водород 5.0, 40L чистота мин 99,999%, со достава до местото на употреба	парче	4			

Полнење со азот 5.0, 40L чистота мин 99,999% со достава до местото на употреба	парче	6			
Полнење со CO2, 10L	парче	1			
Полнење со хелиум 5.0, 50L, чистота мин 99.999%, со достава до местото на употреба	парче	14			
Полнење со компримиран воздух, 40L со достава до местото на употреба	парче	5			
Полнење аргон со 10 % метан, 40L со достава до местото на употреба	парче	2			
Боца за водород, 40 L, со вентил	парче	1			
Боца за азот, 40 L, со вентил	парче	1			
Боца за компримиран воздух, 40 L, со вентил	парче	1			
Боца за CO2, 10L, со вентил и соодветен регулятор	парче	1			

Листа на цени за Дел 8 – Амбалажа за земање на мостри

1	2	3	4	5	6	7
Назив	Опис - карактеристики и производител на понуден потрошени материјал	Единица Мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4x5)	ДДВ

Шишиња, темно стакло, волумен мин. 1200 cm ² , со грло со дијаметар мин. 50mm и соодветни капачиња изработени од материјал отпорен на органски растворувачи и нафтени деривати		парче	1500			
Шишиња од HDPE, 250 ml, со дијаметар на навој 32 mm и внатрешен дијаметар на грло 17mm, кат. број 0340-0250 Buerkle или еквивалент		парче	300			
Пластични кутии од HDPE, волумен 500 ml, широко грло со внатрешен дијаметар од мин. 50mm со навој и соодветни капачиња, кат. број 6282-0500 Buerkle или еквивалент		парче	600			
Црево од полиетилен, внатрешен дијаметар 6mm, надворешен дијаметар 8mm, должина 100 m		парче	1			

Листа на цени за Дел 9 – Сигурносни кеси

1 Назив	2 Опис - карактеристики и производител на понуден потрошени материјал	3 Единица мерка	4 Количина	5 Единечна цена без ДДВ	6 Вкупна цена без ДДВ (4x5)	7 ДДВ
------------	--	--------------------	---------------	----------------------------	--------------------------------	----------

Сигурносни кеси со рачки за носење, поединечно сериски нумериирани со минимум 2 букви, отпорни масла, вода, со доказ за злоупотреба (tamper evident), со затворање со самолеплива лента отпорна на висока, ниска температура и на растворувачи, со внатрешен цеб за чување придружни документи, со надворешни димензии: висина минимум 420 mm и ширина минимум 350 mm		парче	10.000		
---	--	-------	--------	--	--

IV.2.2. Според тоа, **вкупната цена на понудата за ДЕЛ 1**, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува:
 _____ (со бројки).
 _____ (со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки).
 _____ (со букви).

Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 2, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: _____ (со бројки).
 _____ (со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки).
 _____ (со букви).

Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 3, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: _____ (со бројки).
 _____ (со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки).

_____ (со букви).

Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 4, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: _____ (со бројки).

_____ (со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки).

_____ (со букви).

Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 5, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: _____ (со бројки).

_____ (со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки).

_____ (со букви).

Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 6, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: _____ (со бројки).

_____ (со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки).

_____ (со букви).

Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 7, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: _____ (со бројки).

_____ (со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки).

_____ (со букви).

Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 8, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: _____ (со бројки).
_____ (со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки).
_____ (со букви).

Вкупната цена на понудата за ДЕЛ 9, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст без ДДВ, изразена во денари изнесува: _____ (со бројки).
_____ (со букви).

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ (со бројки).
_____ (со букви).

IV.2.3. Изјавуваме дека имаме намера дел од договорот **за ДЕЛ** _____ да го отстапиме на подизведувач/и, и тоа:^{*}

- следниот дел од договорот:

- на следниот/те подизведувач/и (фирма, седиште, единствен даночен број и слично):

*** (Податоците мора да бидат наведени само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)**

IV.2.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и тендерската документација и не го ospоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка, согласно со член 169 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

V. ИЗЈАВА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДАТА

И З Ј А В А

Јас, долупотпишаниот _____ *[име и презиме]* врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____ изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

VI. ИЗЈАВА ЗА НЕЗАВИСНА ПОНУДА (*во случај на групна понуда, секој член на групата на понудувачи ја поднесува изјавата за независна понуда за својот субјект/правно лице, односно самостојно*)

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот* _____
[име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки,
а во својство на одговорно лице на понудувачот _____
_____, под целосна материјална и кривична
одговорност изјавувам дека понудата во отворена постапка за доделување
на договор за јавна набавка на стоки „**Набавка на потрошен материјал за лабораторија**“, по оглас број **04/2019 за ДЕЛ** _____ од
постапката **бр. 04/2019** ја поднесувам независно, без договор со други
економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита
на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам
дека при доставувањето на понудата за постапката по оглас број **04/2019 за ДЕЛ** _____
од постапката **бр. 04/2019** не учествувам со
други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или
роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на
невистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна
постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја
дадам оваа изјава.

**Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице
освен на одговорното лице.*

*** Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден
дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е
потписан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот
задолжително треба да е своерачно потписан од одговорното лице,
скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

Напомена: во случај на групна понуда, доколку членовите на групата не
поседуваат дигитален сертификат, образецот може да биде своерачно
потписан и доставен во скенирана електронска форма.

VII. Образец за ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (во случај на групна понуда, образецот со општи информации се пополнува за секој член на групата на економски оператори)

1. Назив на економскиот оператор/ член на група економски оператори:	
2. Адреса на седиштето:	
3. Телефон:	4. Контакт:
5. Факс:	6. e-mail:
7. Место на основањето/ регистрацијата:	8. Година на основањето / регистрацијата:
9. Основни дејности на економскиот оператор:	

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Напомена: во случај на групна понуда, доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, образецот може да биде своерачно потписан и доставен во скенирана електронска форма.

VIII. Образец на листа на доверливи информации (ако нема доверливи информации, образецот не мора да се доставува)

Информации кои се доверливи	Бројот на страниците со тие информации,	Причини за доверливост на тие информации	Временски период во кој тие информации ќе бидат доверливи

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*